



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“ - Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Среда, 13 октомври 1954
Број 32

Претилата за 1954 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 20 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

139

На основа член 59 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и во врска со член 18 став 1 од Правилникот за работата на Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ и член 20 став 1 од Правилникот за работата на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ

С В И К У В А М

Четврта седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија за 18 октомври 1954 година во 9 часот во Скопје.

Број 761
6 октомври 1954 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Л. Колишевски, с. р.

140

На основа член 59 став 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и во врска со член 19 став 1 од Правилникот за работа на Народното собрание

С В И К У В А М

Петта заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија за 18 октомври 1954 година во 10 часот во Скопје.

Број 760
6 октомври 1954 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Л. Колишевски, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

(ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31 март 1954 година под реден број 247, е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Разнопромет“, со седиште во Кичево. Предмет на пословањето на претпријатието е: купопродажба на мешовити стоки на едро: мешовити индустриски стоки, гориви материјал, граѓевински материјал, железарија, земјоделски производи и други услуги.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 247/54.
(490)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13 април 1954 година под реден број 44, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан за промет со текстил и конфекција „Блед“, со седиште во Тетово. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил и текстилна галантерија, кратка и плетена стока; парфимерија и козметичка стока.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 298/54.
(531)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14 април 1954 година под реден број 52, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан за промет со текстил и конфекција „Извор“, со седиште во Тетово. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил и текстилна галантерија, галантерија кратка и плетена стока.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 307/54.
(538)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20 април 1954 година под реден број 64, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан за промет со железарија и градежен материјал „Граѓевинар“, со седиште во Тетово. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со следните струки: железарски и метални стоки; бицикли; машини за шиене и прибор; моторни возила, резервни делови и прибор; селско стопански машини и алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата; нафтени деривати, мазира, уља и масти; електротехнички материјали; бои, лакови, хемикалии и прибор; градежен материјал; музички инструменти, радио-апарати и прибор; кожи, седларски и ременски стоки и прибор.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 321/54.
(550)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15 мај 1954 година под реден број 126, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Задружно лозарско претпријатие „Задругар“, со седиште во село Ракотинци — Скопско. Предмет на послувањето на претпријатието е: производство на грозје, проширување на лозарството и подигање на нови лози во својот терен, преработување на грозје, било од своето производство или од одделни земјоделци и укажување стручна помош за развој на лозарството во околицата.

Претпријатието е основано со решение на Окoлскиот заеднички сојуз — Скопје бр. 252 од 18 март 1954 година.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 181/54. (591)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12 мај 1954 година под реден број 78, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен трговски дуќан-пиљара „Јагода“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со овоштие, зарзават и преработки, млечни производи, семенски стоки и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 355/54. (610)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28 април 1954 година под реден број 69, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен угостителски дуќан-бифе „Нов живот“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: угостителски услуги за точење алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 337/54. (604)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27 март 1954 година под реден број 42, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие за промет со житарици „Клас“, со седиште во Крива Паланка. Предмет на послувањето на претпријатието е: да врши купопродажба на зрнени храни и брашно.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Кривопалянечка околица бр. 2044 од 15 март 1954 година.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 40/54. (599)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17 мај 1954 година под реден број 83, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан-фурна „Слога“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: пекарски изработки на леб и печиво.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 360/54. (614)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 98/1954 година, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие за расподела на електрична енергија, со седиште во село Винаца — Кочанско. Предмет на послувањето на претпријатието е: дистрибуција на електрична енергија и услуги.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 98/54. (651)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 101/1954 година, е запишан ресторантот под фирма: Ресторант „Турист“ при Памучната индустрија „Македонка“, со седиште во Штип. Предмет на послу-

вањето на ресторантот е: правење и продажба на јадења и слатки, и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 101/54.

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 96/54 година, е запишано стопанското претпријатие под фирма: „Житар“, со седиште во Штип. Предмет на послувањето на претпријатието е: млински услуги.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 96/54. (655)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 108/1954 година, е запишана станицата под фирма: Откупна станица „Билка“, со седиште во Св. Николе. Предмет на послувањето на станицата е: откуп на лековити билки и афион.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 108/54 (659)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16 јуни 1954 година на страна 89, под реден број 1 е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан за промет со колонијални стоки „Први мај“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби; стакло, порцулан и керамички стоки; нафтени деривати, мазира уља и масти; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор и производи врз база на шеќер и какао.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 394/54. (660)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 7 јули 1954 година, на страна 94, под реден број 1, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Мешовито трговско претпријатие за мало и големо „Колонијал“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на претпријатието е: купопродажба на стоки во внатрешниот промет на мало и големо.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 418/54.

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7 јули 1954 година на страна 97, под реден број 2 е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан-пиљара „Триглав“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со прехранбени артикли, зарзават, овоштие и преработки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 426/54.

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 136/1954 година е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со земјоделски и прехранбени стоки „Вишна“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со зарзават, овоштие и преработки како и со млечни производи.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 136/10-VII-1954 година. (742)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 159/1954 година е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан на мало со канцелариски и школски прибор „Светлост“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со канцелариски материјали, хартија, школски прибор и прибор за пишување; фотографски и оптички материјали, инструменти и прибор, и книги.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 159/54.

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот стопанските организации на 5 август 1954 година на страна 93, под реден број 6, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан бр. 11, во состав на Мешовитото трговско претпријатие „8 септември“, со седиште во Дебар. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со жита и млечни преработки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 411/54.
(775)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17 август 1954 година на страна 125, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за колонијал „Дреново“, со седиште во Кичево. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: прехранбени артикли и предмети за куќни потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор; јажарски стоки, каделни и јутени производи; парфимериски и козметички стоки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 509/54.
(1067)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5 август 1954 година на страна 109, под реден број 1, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан-книжара „Просвета“, со седиште во Кичево. Предмет на пословањето на книжарата е: трговија на мало со следните трговски струки: канцелариски материјали, школски прибор и прибор за пишување; книги и музикалии (книжари).

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 477/54.
(1080)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6 август 1954 година на страна 110, под реден број 9, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за колонијални стоки „Славеј“ во состав на Трговското претпријатие „Разнопромет“ со седиште во Кичево. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: прехранбени артикли и предмети за куќни потреби; тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 466/54.
(1082)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6 август 1954 година на страна 18, под реден број 5, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за куќен намештај и мебели „15 ноември“, во состав на Трговското претпријатие „Разно-промет“, со седиште во Кичево. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: 1. железарски и метални стоки, бидикли, машини за шиење и прибор; 1 музички инструменти, радио-апарати и прибор; и 3 намештај.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 467/54.
(1083)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6 август 1954 година на страна 18, под реден број 3, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за текстил „Мода“, во состав на Трговското претпријатие „Разнопромет“, со седиште во Кичево. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил, куси и плетени стоки и конфекција; галантериски и базарски стоки и играчки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 472/54.
(1088)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6 август 1954 година на страна 18, под реден број 6 е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за колонијални стоки „Велика река“, во состав на Тр-

говското претпријатие „Разнопромет“, со седиште во Кичево. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби; деликатесни производи и млечни производи.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 473/54.
(1089)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16 јули 1954 година под реден број 210, е запишан угостителскиот дуќан под фирма: Угостителски дуќан „Гранд“, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на дуќанот е: вршење на угостителски услуги, исхрана и точење на пијалоци. Оваа дејност дуќанот ќе ја врши преку своите две бифеа: „Гурман“ и Железничка станица.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 287/54.
(1104)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6 септември 1954 година под реден број 327, е запишано оснивањето е конституирањето на Трговскиот дуќан за промет со железарски стоки „Скопски метал“, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на дуќанот е: купопродажба на железарски стоки во внатрешниот промет на дребно, како: тешка железарија, железарска галантерија и сите други артикли кои спаѓаат во оваа грана.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 406/54.
(1105)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30 август 1954 година под реден број 306, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Пчиња“, со седиште во село Катланово — Скопско. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 479/54.
(1107)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Претпријатието за промет со месо „Кожуф Планина“ — Скопје, досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на НО на град Скопје, под реден број 248, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 21 август 1954 година, под реден број 248, под фирма: Претпријатие за промет со месо „Кожув Планина“, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на дуќанот е: откуп на жива стока и промет со свежо месо на мало.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 397/54.
(1108)

Окружниот суд во Скопје објавува дека индустријата за волнени тканини „Бранко Крсмановиќ“ — Параќин, фабричко стовариште за НР Македонија и НР Црна Гора, во Скопје, досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на НО на град Скопје на страна 59/8, свеска I, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 11 септември 1954 година под реден број 331, под фирма: Индустрија на волнени тканини „Бранко Крсмановиќ“ — Параќин, фабричко стовариште за НР Македонија и НР Црна Гора, во Скопје. Предмет на пословањето на стовариштето е: трговија на големо со сите врсти волнени тканини и прибор за тие стоки.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 389/54.
(1106)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-VI-1954 година, под реден број 157, е запишана погонската единица под фирма: Продавница на бирото за организација и унапредување на трговијата и у-

стителството во НРМ — Скопје, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето е: изработување на рекламни огласи, проспекти, каталози и останал рекламен и декоративен материјал како и издавање на разни обрасци и продажба на материјали и уреди кои ќе служат за унапредување на работата на книговодствената и комерционалната служба.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 216/54.
(926)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Угостителското претпријатие „Тенкист“ — Скопје, досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при Државниот секретаријат за работи на народната одбрана, финансиска управа на ЈНА — Белград под реден број 43-11/1, е префрлено од поменатиот регистар во регистарот на стопанските организации при овој суд на 20-VII-1954 година под реден број 232, под фирма: Угостителско претпријатие „Тенкист“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: објавување на работи од угостителството за офицери и воени службеници на Југословенската народна армија.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 327/54.
(803)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17 август 1954 година на страна 121, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски дуќан-слаткарница „Вардар“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е: производство и продажба на слатки и безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 491/54.
(1072)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17 август 1954 година на страна 123, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за колонијал „Карпуш“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 493/54.
(1074)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6 август 1954 година на страна 111, под реден број 1, е запишан трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на мало за огревен и градежен материјал „Дрвар“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со градежен материјал; огревно дрво и јаглен.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 474/54.
(1073)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5 август 1954 година на страна 108, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за текстил „Текстил“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот: трговија на мало со текстил, куса и плетена стока и конфекција; галантериски и базарски стоки и играчки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 478/54.
(1079)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6 август 1954 година, на страна 18, под реден број 2, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за текстилни стоки „Горна Кича“, во состав на Трговското претпријатие „Разнопромет“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот: е

трговија на мало со текстил, куса и плетена стока и конфекција; галантериски и базарски стоки и играчки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 471/54.
(1087)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2444 од 11-II-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 678, рег. бр. 678, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Хасан Р. Хасан, со седиште во Скопје, ул. „23“ бр. 36. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хасан Р. Хасан.
(595)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2540 од 19-XI-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 805, рег. бр. 805, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Назим Расимов Ејуповски, со седиште во Скопје, ул. „135“ бр. 25. Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Назим Расимов Ејуповски.
(596)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2628 од 5-VII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 767, рег. бр. 767, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Борис Саздов Димовски, со седиште во Скопје, ул. „Г. Гоновиќ“ бр. 58. Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирма ќе ја потпишува сопственикот Борис Саздов Димовски.
(597)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1871 од 12-V-1950 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 820, рег. бр. 820, занаетчискиот дуќан под фирма: Бонбоньера — Бајрам Сали Хајдар, со седиште во Скопје, ул. „Белградска“ бр. 30. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на бонбони.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бајрам Сали Хајдар.
(598)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1759 од 8-VII-1949 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 881, рег. бр. 881, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Митко Георгиев Левковски, со седиште во Скопје, ул. „17“ бр. 23. Предмет на работата на дуќанот е: столарски и изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митко Георгиев Левковски.
(599)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1301 од 31-XII-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 864, рег. бр. 864, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Иван Ристов Станков, со седиште во Скопје ул. „11 октомври“ бр. 93. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Ристов Станков.
(600)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 612/1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 777, рег. бр. 777, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Јулијана Тасева, со седиште во Скопје, ул. „Г. Дел-

чев“ бр. 5. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на женски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јулијана Тасева. (601)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2461 од 28-XII-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 760, рег. бр. 760, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Стеван Б. Георгиев, со седиште во Скопје, ул. „39“ бр. 71. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван Б. Георгиев. (578)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2522 од 13-VIII-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 780, рег. бр. 780, занаетчискиот дуќан под фирма Јорџија Зекир Ракип Мустафа, со седиште во Скопје, ул. „106а“ бр. 66. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на јорџаи и душеци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зекир Ракип Мустафа. (579)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2146 од 19-XII-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 726, рег. бр. 726, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Борис Ц. Тодоровски со седиште во Скопје, ул. „116“ бр. 54а. Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Ц. Тодоровски. (580)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1617 од 28-VIII-1947 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 720, рег. бр. 720, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Милан Симов Спировски, со седиште во Скопје, ул. „73“ бр. 6. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Симов Спировски. (581)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2382 од 2-X-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 800, рег. бр. 800, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Александар Петков Ивановски, со седиште во Скопје, ул. „222“ бр. 35. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Петков Ивановски. (582)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2426 од 16-I-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 801, рег. бр. 801 занаетчискиот дуќан под фирма: Табак Али Сали Хасан, со седиште во Скопје, ул. „520“ бр. 33. Предмет на работата на дуќанот е: обработка на кожи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Али Сали Хасан. (583)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2553 од 27-VI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 728, рег. бр. 278, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Божидар Т. Рациќ, со седиште во Скопје, ул. „Вардарска“ бр. 41. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Божидар Т. Рациќ. (584)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 24 од 2-VI-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 860, рег. бр. 860, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Тома М. Исаиловски со седиште во Скопје, ул. „394“ бр. 98. Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тома М. Исаиловски. (585)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 475 од 20-IX-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 776, рег. бр. 776, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Величко А. Бошков, со седиште во Скопје, бр. „99“ бр. 8. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Величко А. Бошков. (536)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2228 од 11-V-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 792, рег. бр. 792, занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за изработка на капи на Стефан Ѓошев Делов, со седиште во Скопје, ул. „78“ бр. 133. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на капи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефан Г. Делов. (587)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 21/1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 850, рег. бр. 850, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Борис Тодоров Мартинов, со седиште во Скопје, ул. „394“ бр. 76. Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Тодоров Мартинов. (588)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 10682 од 15-XI-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 863, рег. бр. 863, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Иван Христов Димов, со седиште во Скопје, ул. „Хр. Ботев“ бр. 14. Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Христов Димов. (589)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2033 од 13-X-1950 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 733, рег. бр. 733, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатџија Трајко Георгиев Стојчев, со седиште во Скопје, ул. „321“ бр. 90. Предмет на работата на дуќанот е: саатџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Георгиев Стојчев. (590)

На основа дозволата од ГНО — Гевгелија бр. 834 од 26-IV-1946 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 138, рег. бр. 138, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Томе Поп Георгиев, со седиште во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 90. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе Поп Георгиев. (591)

На основа дозволата од НО на Титоввелешка околина бр. 10322 од 20-I-1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 93, рег. бр. 93, занаетчискиот дуќан под фирма: Алвација-Слаткар Махмуд Адема Адемов, со седиште во с. Иванковци. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на алва и слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Махмуд Адема Адемов. (592)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 495 од 7-IX-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 884, рег. бр. 884, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар Иван Пешов Мицев, со седиште во Скопје, ул. „99“ бр. 5. Предмет на работата на дуќанот е: браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Пешов Мицев. (593)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2568/1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 764, рег. бр. 764, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Трајко Б. Матовски, со седиште во Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 48. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Б. Матовски. (504)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Школско уверение за завршен V клас гимназија на Ристо Вретовски, ул. „Солун“ бр. 239 — Битола. (16)

Возачка дозвола бр. 7609, издадена од СВР — Куманово на Станиша Стоичков Илевски, ул. „Осоговска“ бр. 16 — Крива Паланка. (63)

Сообраќајна дозвола бр. 6503, издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на Станиша Стоичков Илевски, ул. „Осоговска“ бр. 16 — Крива Паланка. (63)

Заклучница бр. 1 на девизното пресметковно место на Народната банка Скопје, за купените странски девизи од ДМ. 2.647 на „Агрометал“ — Скопје. (65)

Дозвола за држење и носење на ловно оружје рег. бр. 848, издадена од СВР на ОНО — Куманово на Мијалко Колев Трајковски, с. Вакуф — Кумановско. (66)

Свидетелство бр. 190/51 год. за завршен калфински испит од занаетот лимар, издадено од ГНО — Скопје на Илија Богдановски, Скопје. (67)

Сообраќајна дозвола за автобус марка „Ренол“ рег. бр. М-286, на Градското претпријатие за автобуски сообраќај — Скопје. (68)

Матурска диплома бр. 1814/50 год., издадена од Средно техничко училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на Зора И. Стевчева — Скопје. (69)

Оружен лист бр. 209/50 год. издаден од СВР на Скопска околија на Стојан Т. Рајков, с. Љубанци — Скопско. (70)

Индекс бр. 86, издаден од Правно-економскиот факултет — Скопје на Владимир Ракачевик — Скопје. (71)

Работничка книшка бр. 3025, издадена од Трудов оддел — Будаковац на Драган Савик — Скопје. (72)

Колска книшка бр. 265 за цип марка „Форд“, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Редакција „Нова Македонија“ — Скопје. (73)

Свидетелство за положен калфински испит од занаетот месар под рег. бр. 234/48 год., издадено од ГНО — Скопје на Славе Ј. Трајков — Скопје. (74)

Свидетелство за завршена мала матура под бр. 678 на Томе Андонов с. Валаново — Гевгелиско. (75)

Книшка за огрев рег. бр. 12377-80, издадена од СВР — за Скопска околија на Илмија Селманов Јашароски, с. Катланово — Скопско. (75)

Колска книшка бр. 629, издадена од Сообраќајниот отсек, Скопје на Централниот хигиенски завод — Скопје. (28)

Оружен лист бр. 102/51 год., издаден од СВР — Горче Петров на Реџеп Ј. Селман, с. Шишево — Скопско. (77)

Сообраќајна дозвола М бр. 231 и возачка дозвола бр. 985, издадени од Сообраќајниот отсек — Скопје на Цветан Крстевски, Скопје. (78)

Школска диплома за завршено Средно медицинско училиште през 1947/48 год. под бр. 16 на Илинка Перкова — Скопје. (79)

Студентска легитимација бр. 1565, издадена од Филозовскиот факултет во Скопје на Ефтим Ридов, Скопје. (80)

Уверение за положен шоферски испит бр. 65/7-V-1951 год., издадено од Сообраќајниот отсек — Скопје на Владимир Т. Петковски Куманово. (81)

Сообраќајна книшка од камион „Дијамант“ рег. бр. 339, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Претпријатието за транспорт на електростопанство — Скопје. (54)

Сообраќајна книшка од камион рег. бр. 361, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Претпријатието за транспорт на електростопанство — Скопје. (55)

Диплома за завршен зрелостен испит, издадена од Средно техничко училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје през 1949/50 година на Гоко З. Бојачијевски — Тетово. (56)

Дозвола за држење и носење на оружје бр. 257, издадена од СВР на ОНО — Прилеп на Боге Перев Нешковски, с. Ропотово — Прилепско. (59)

Дозвола за држење и носење на оружје бр. 615, издадена од СВР — Струмица на Ванчо Т. Стојанов, с. Турново — Струмичко. (60)

Сообраќајна книшка бр. 682, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Богоја Нешовски — Скопје, ул. „40“ бр. 29. (61)

Работна книшка серија „Е“ бр. 012253, рег. бр. 16503, издадена од Вирото за посредување на трудот при НО на град Скопје, на Камил Ибиш Разија, с. Бутел — Скопско. (62)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 12460, серија бр. 0155003, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Дмитрија Панов Николоски, ул. „Ворка Талески“ бр. 187 — Прилеп. (2791)

Лична карта рег. бр. 4274, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Нане Антонов Негриоски, с. Ново Лагово — Прилепско. (2792)

Лична карта рег. бр. 6972, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Иван Конев Милошевски с. Гостиражни — Прилепско. (2793)

Лична карта рег. бр. 15712, серија бр. 0196906, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Мемед Адемов Расимоски, ул. „Дабнички завој“ бр. 13 — Прилеп. (2794)

Лична карта рег. бр. 3683, издадена од ПВР — Крушево на Залкифли Латифов Латифовски, с. Велушницино — Прилепско. (2795)

Лична карта рег. бр. 2203, серија бр. 0210432, издадена од СВР — Охрид на Веле Васил Трајчески, ул. „Рузвелт“ бр. 51 — Охрид. (2836)

Лична карта рег. бр. 2342, серија бр. 0067052, издадена од СВР — Гевгелија на Коста Горџев Амповски, ул. „М. Тито“ бр. 130 — Гевгелија. (2837)

Лична карта рег. бр. 2778, серија бр. 0227388, издадена од СВР — Охрид на Ефто Настов Велјановски, с. Оровник — Охридско. (2838)

Лична карта рег. бр. 3557, серија бр. 0229167, издадена од СВР — Охрид на Панде Ванчев Маркоски, с. Горно Средоречје — Охридско. (2839)

Лична карта рег. бр. 174, серија бр. 021385, на Ефросина Николова, ул. „Београдска“ бр. 5 — Битола. (2840)

Лична карта рег. бр. 5238, серија бр. 0078052, на Џафер Талипи, ул. „Преспа“ бр. 13 — Битола. (2841)

Лична карта рег. бр. 2613, серија бр. 0006900, на Каранфил Ристевски, с. Добровени — Битолско. (2842)

Лична карта рег. бр. 2456, серија бр. 0075628, издадена од Битола на Љупка Каловска, ул. „Трн“ бр. 4 — Битола. (2843)

Лична карта рег. бр. 7532, серија бр. 0087325, издадена во Битола на Блаже Василев, ул. „Ен Вардар“ бр. 3 — Битола. (2844)

Лична карта рег. бр. 13326, серија бр. 0354142, издадена од СВР — Титов Велес на Круме Панов Ангеловски, с. Скачинци — Титоввелешко. (2845)

Лична карта рег. бр. 4916, серија бр. 0400426, издадена од СВР — Св. Николе на Зикирија Мемед Ајредин, с. Дорфулија — Титоввелешко. (2846)

Лична карта рег. бр. 4697, серија бр. 0309754, издадена од СВР — Штип на Јано Димитар Горгиев, с. Караорман — Овчеполско. (2847)

Лична карта рег. бр. 14133, серија бр. 0334548, издадена од СВР — Титов Велес на Митре Трајанов Андоновски, с. Ораовдол — Титоввелешко. (2848)

Лична карта рег. бр. 765, серија бр. 0473690, издадена од СВР — Струмица на Коте Г. Илиев, с. Босилово — Струмичко. (2849)

Лична карта рег. бр. 2079, серија бр. 0454589, издадена од СВР — Струмица на Тодор Томов Партенов, ул. „7“ бр. 6 — Струмица. (2850)

Лична карта рег. бр. 13149, серија бр. 0389859, издадена од СВР — Кочани на Трајан Зафиров Стојчев, с. Мојанди — Кочанско. (2851)

Лична карта рег. бр. 13295, серија бр. 0671333, издадена од СВР — Тетово на Ставро Стојко Јанески, с. Рогачево — Тетовско. (2852)

Лична карта рег. бр. 12711, серија бр. 0353221, издадена од СВР — Титов Велес на Имер Садиков Шпиртоски, с. Мелница — Титоввелешко. (2853)

Лична карта рег. бр. 15971, серија бр. 0505500, издадена од СВР — Кавадарци на Лецо Ефремов Теновски, с. Вазари — Тиквешко. (2854)

Лична карта рег. бр. 16750, серија бр. 0678389, издадена од СВР — Тетово на Диме Тоде Марковски, с. Теарце — Тетовско. (2856)

Лична карта рег. бр. 2649, серија бр. 0227259, издадена од СВР — Охрид на Тренко Ладев Миленкоски, с. Брежани — Охридско. (2857)

Лична карта рег. бр. 39, серија бр. 0781891, издадена од СВР — Тетово на Усеин Јонус Абди, ул. „Струшка“ бр. 29 — Тетово. (2858)

Лична карта рег. бр. 7387, серија бр. 0751908, издадена од СВР — Кичево на Ариф Беџит Исакоски, ул. „Стојан Божиноски“ бр. 3 — Кичево. (2860)

Лична карта рег. бр. 14811, серија бр. 0119521, издадена од СВР — Дебар на Мислим Азиза Бекири, с. Врбјани — Дебарско. (2861)

Лична карта рег. бр. 2555, серија бр. 0747069, издадена од СВР — Кичево на Енвер Куртишов Ахмедоски, ул. „11 октомври“ бр. 30 — Кичево. (2862)

Лична карта рег. бр. 14874, серија бр. 0335265, издадена од СВР — Титов Велес на Шаин Рашидов Муртезанов, ул. „Чернишевска“ бр. 3 Титов Велес. (2863)

Лична карта рег. бр. 11968, серија бр. 0756508, издадена од СВР — Кичево на Зејна Латифова Фазлијоска, с. Бачишта — Кичевско. (2864)

Лична карта рег. бр. 66654, серија бр. 0657226, издадена од СВР — Скопје на Далип Велија Емин, ул. „118“ бр. 281/а — Скопје. (2835)

Лична карта рег. бр. 85424, серија бр. 0062040, издадена од СВР — Скопје на Мурсел Ахмед Мурсел, ул. „Козара“ бр. 30 — Скопје. (2855)

Лична карта рег. бр. 1865, серија бр. 088377, издадена од СВР — Скопје на Стојна Танас Лангова, ул. „386“ бр. 72 — Скопје. (2865)

Лична карта рег. бр. 3173, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Мустафа Зекманов Мустафоски, с. Десово — Прилепско. (2710)

Лична карта рег. бр. 8099, серија бр. 0651795, издадена од СВР — Куманово на Петко Димитров Горгиев, с. Мушково — Кумановско. (2750)

Лична карта серија бр. 0558881, издадена од СВР — Куманово на Санде Стојчо Митровски, с. Шоп Рудари — Кумановско. (2751)

Лична карта рег. бр. 9541, серија бр. 0670437, издадена од СВР — Тетово на Зекир Реџеп Мамути, с. Јеловјане — Тетовско. (2752)

Лична карта рег. бр. 6529, серија бр. 0459283, издадена од СВР — Струмица на Тефик Мустафа Расимов, ул. „5 ноември“ бр. 28 — Струмица. (2754)

Лична карта рег. бр. 5725, издадена од ПВР — Св. Николе на Ванче Тодев Атанасов, ул. „В. Назор“ бр. 55 — Св. Николе. (2755)

Лична карта рег. бр. 4356, серија бр. 0399866, издадена од СВР — Св. Николе на Русе Сандев Јованчев, с. Долно Гуѓанци — Кумановско. (2760)

Лична карта рег. бр. 2709, серија бр. 047719, издадена од СВР — Титов Велес на Трајко Миланов Николовски, с. Извор — Титоввелешко. (2761)

Лична карта рег. бр. 7188, серија бр. 0751716, издадена од СВР — Кичево на Трајко Димев Апостолски, ул. „11 октомври“ бр. 28 — Кичево. (2762)

Лична карта рег. бр. 4861, серија бр. 0749379, издадена од СВР — Кичево на Славе Наумов Лазароски, с. Иванчиште — Кичевско. (2763)

Лична карта рег. бр. 194, серија бр. 0089155, издадена од СВР — Кавадарци на Илија Димов Степанов, с. Конопиште — Тиквешко. (2764)

Лична карта рег. бр. 193, серија бр. 0089154, издадена од СВР — Кавадарци на Димо Илов Степанов, с. Конопиште — Тиквешко. (2765)

Лична карта рег. бр. 11361, серија бр. 008288, на Ванчо Стојков Соколовски, ул. „Булевар 1 мај“ бр. 334 — Битола. (2766)

Лична карта рег. бр. 1587, серија бр. 0022608, издадена од СВР — Охрид на Трајан Илов Кировски, с. Велестово — Охридско. (2767)

Лична карта рег. бр. 1930, серија бр. 0210234, издадена од СВР — Охрид на Нада Коста (Чамисева) Упевчева, ул. „Питу Гулев“ бр. 233 — Охрид. (2768)

Лична карта рег. бр. 4894, серија бр. 0231132, издадена од СВР — Охрид на Горѓија Јорданов Божиноски, с. Црвена Вода — Охридско. (2769)

Лична карта рег. бр. 5350, серија бр. 0345860, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Далин Даутов Усенов, с. Долно Врановци — Титоввелешко. (2771)

Лична карта рег. бр. 2323, серија бр. 0095063, издадена од СВР — Крива Паланка на Санде Миладинов Стоименовски, с. Градец — Кривопаланечко. (2772)

Лична карта рег. бр. 5825, серија бр. 0346335, издадена од СВР — Титов Велес на Мустафа Усеинов Салијов, с. Црквине — Титоввелешко. (2773)

Лична карта рег. бр. 265, издадена од ПВР — Брод на Стако М. Петрески, с. Сланско — Кичевско. (2774)

Лична карта рег. бр. 1410, издадена од ПВР — Брод на Милица Маркоска Петреска, с. Сланско — Кичевско. (2775)

Лична карта рег. бр. 3644, серија бр. 0456154, издадена од СВР — Струмица на Мемед Мустафов, ул. „6“ бр. 104 — Струмица. (2776)

Лична карта рег. бр. 9407, серија бр. 0119117, издадена од СВР — Дебар на Никола Нелков Радевски, с. Модрич — Дебарско. (2777)

Лична карта рег. бр. 1325, серија бр. 0506318, издадена од СВР — Скопје на Станиша Божинов Станевски, с. Сопот — Тиквешко. (2778)

Лична карта рег. бр. 5923, серија бр. 0750441, издадена од СВР — Кичево на Фарија Феимовз (Мемедова) Асаноска, ул. „Ј. Михајловски“ бр. 100 — Кичево. (2779)

Лична карта рег. бр. 22875, серија бр. 0794295, издадена од СВР — Тетово на Јонуз Шасивар Бакири, с. Прошовци — Тетовско. (2780)

Лична карта рег. бр. 8873, серија бр. 0791419, издадена од СВР — Тетово на Мирко Кирко Трпески, с. Лавце — Тетовско. (2781)

Лична карта рег. бр. 7622, серија бр. 0548633, издадена од СВР — Тетово на Јонуз Шасивар Барами, с. Виштица — Кумановско. (2782)

Лична карта рег. бр. 6001, серија бр. 0546641, издадена од СВР — Куманово на Горѓе Тодора Симоновиќ, с. Тромеѓе — Кумановско. (2783)

Лична карта рег. бр. 2532, серија бр. 0747046, издадена од СВР — Кичево на Најдо Стојанов Кузмановски, с. Дупјани — Кичевско. (2785)

Лична карта рег. бр. 8069, серија бр. 0152904, издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Спасија Митева (Конеска) Параколеска, ул. „Пенка Котеска“ бр. 4 — Прилеп. (2786)

Лична карта рег. бр. 18741, серија бр. 0161451, издадена од СВР — Прилеп на Лепосава Христова Лазароска, ул. „Ладо Стојановски“ бр. 43 — Прилеп. (2787)

Лична карта рег. бр. 4862, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Трајан Горев Мицески, с. Штавица — Прилепско. (2788)

Лична карта рег. бр. 9917, серија бр. 0154688, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Васка Димова (Качареска) Николоска, с. Благоја Николоски бр. 2 — Прилеп. (2789)

Лична карта рег. бр. 7128, серија бр. 053488, издадена од СВР — Куманово на Дестан (Саит) Хасан Анифа, Скопје. (2796)

Лична карта рег. бр. 44670, серија бр. 46856, издадена од СВР — Марибор на Елизабета Оскар Вистан Ибраимовска, ул. „126“ бр. 72 — Скопје. (2797)

Лична карта рег. бр. 81573, серија бр. 005739, издадена од СВР — Скопје на Халим Дем. Фетах, ул. „136“ бр. 17 — Скопје. (2738)

Лична карта рег. бр. 30825, серија бр. 0025273, издадена од СВР — Скопје на Милка Антон (Пандова) Горгиевиќ, ул. „Пролет“ I/Ш — Скопје. (2799)

Лична карта рег. бр. 66219, серија бр. 0656323, издадена од СВР — Скопје на Мујо Канир Карахациќ, ул. „118“ бр. 112 — Скопје. (2800)

Лична карта рег. бр. 4153, серија бр. 0001638, издадена од СВР — Скопје на Тинка Доне (Маркова) Георгиевска, ул. „229а“ бр. 57 — Скопје. (2801)

Лична карта рег. бр. 58117, серија бр. 0044419, издадена од СВР — Скопје на Ѓула Ц. Далиќ, ул. „118“ бр. 297 — Скопје. (2802)

Лична карта рег. бр. 5375, серија бр. 0001712, издадена од СВР — Скопје на Харитон Т. Трпковски, ул. „274“ бр. 13 — Скопје. (2803)

Лична карта рег. бр. 59305, серија бр. 0048479, издадена од СВР — Скопје на Исније Рушид (Бајрам) Емин, ул. „118“ бр. 191 — Скопје. (2804)

Лична карта рег. бр. 56890, серија бр. 0040545, издадена од СВР — Скопје на Џемал Ахмети, ул. „130“ бр. 62а — Скопје. (2805)

Лична карта рег. бр. 39475, серија бр. 0062769, издадена од СВР — Скопје на Александар Гито Андоновски, ул. „Титов Велес“ бр. 48 — Скопје. (2806)

Лична карта рег. бр. 65666, серија бр. 0654842, издадена од СВР — Скопје на Трајко Иван Чалков, с. Бутел — Скопје. (2807)

Лична карта рег. бр. 78358, серија бр. 0012313, издадена од СВР — Скопје на Емин Осман Али, ул. „163“ бр. 82 — Скопје. (2807)

Лична карта рег. бр. 8449, серија бр. 0496995, издадена од СВР — Скопје на Митра Андон Христова, ул. „433“ бр. 28 — Скопје. (2809)

Лична карта рег. бр. 21681, серија бр. 0065648, издадена од СВР — Скопје на Викторија Иван Д. Рангелова, ул. „310“ бр. 18 — Скопје. (2810)

Лична карта рег. бр. 9078, серија бр. 0065235, издадена од СВР — Скопје на Стојанка Владислав Милетиќ, — Скопје. (2811)

Лична карта рег. бр. 36107, серија бр. 0033046, издадена од СВР — Скопје на Вера Милорад Радовиќ, ул. „552“ бр. 31 — Скопје. (2812)

Лична карта рег. бр. 7172, серија бр. 0006448, издадена од СВР — Скопје на Спиро Г. Крстевски, ул. „557“ бр. 3 — Скопје. (2813)

Лична карта рег. бр. 50165, серија бр. 0036139, издадена од СВР — Скопје на Јакуп Метуш Взијсел, ул. „125“ бр. 113 — Скопје. (2814)

Лична карта рег. бр. 53962, серија бр. 0038663, издадена од СВР — Скопје на Петар Ф. Петров, „Француски гробишта“ зграда 7/10 — Скопје. (2815)

Лична карта рег. бр. 67386, серија бр. 0658623, издадена од СВР Скопје на Ариф З. Цафер, ул. „152“ бр. 67 — Скопје. (2816)

Лична карта рег. бр. 38800, серија бр. 0034176, издадена од СВР — Скопје на Стојан Т. Филиповски, ул. „464“ бр. 152 — Скопје. (2817)

Лична карта рег. бр. 15107, серија бр. 10319, издадена од СВР — Скопје на Олга Љубомир (Вучиќ) Кирова, ул. „Народен фронт“ бр. 4 — Скопје. (2818)

Лична карта рег. бр. 60599, серија бр. 0048331, издадена од СВР — Скопје на Салије Ариф Хусеин, ул. „377“ бр. 25 — Скопје. (2819)

Лична карта рег. бр. 50394, серија бр. 35555, издадена од СВР — Скопје на Халим Ибраим Халим, ул. „376“ бр. 79 — Скопје. (2820)

Лична карта рег. бр. 53111, серија бр. 0037728, издадена од СВР — Скопје на Зекир Д. Амет, ул. „398“ бр. 3 — Скопје. (2821)

Лична карта рег. бр. 77539, серија бр. 0053814, издадена од СВР — Скопје на Ангел Тодор Серафимовски, ул. „166“ бр. 36 — Скопје. (2822)

Лична карта рег. бр. 67278, серија бр. 0658354, издадена од СВР — Скопје на Рефија Осман Шеху, ул. „148“ бр. 71 — Скопје. (2823)

Лична карта рег. бр. 24933, серија бр. 0654606, издадена од СВР — Скопје на Стојан Д. Трајков, ул. „Илинденска“ бр. 17 — Скопје. (2824)

Лична карта рег. бр. 15031, серија бр. 0014781, издадена од СВР — Скопје на Милан Владимир Крстиќ, ул. „Мирче Ацев“ бр. 67 — Скопје. (2825)

Лична карта рег. бр. 2250, серија бр. 1499316, издадена од СВР — Тутин — срез Штавички — Н. Пазар на Куртан Насуф Куртановиќ, ул. „150“ бр. 26 — Скопје. (2826)

Лична карта рег. бр. 23416, серија бр. 0069054, издадена од СВР — Скопје на Јованка Александар (Милојевиќ) Петковска, ул. „35“ бр. 15 — Скопје. (2827)

Лична карта рег. бр. 64770, серија бр. 0071385, издадена од СВР — Скопје на Џеваира Исмаил, ул. „108“ бр. 251 Скопје. (2829)

Лична карта рег. бр. 36592, серија бр. 0030515, издадена од СВР — Скопје на Благој П. Стојановски, ул. „Титов Велес“ бр. 8 — Скопје. (2829)

Лична карта рег. бр. 8293, серија бр. 0008613, издадена од СВР — Скопје на Серафим Милан Трајковски, ул. „71“ бр. 55 — Скопје. (2830)

Лична карта рег. бр. 10277, серија бр. 00053050, издадена од СВР — Скопје на Макре Б. Макревски, ул. „13 јули“ бр. 8 — Скопје. (2831)

Лична карта рег. бр. 54768, серија бр. 0044556, издадена од СВР — Скопје на Мусли Али Мусли, ул. „Загребачка“ бр. 29 — Скопје. (2831)

Лична карта рег. бр. 2783, серија бр. 0003098, издадена од СВР — Скопје на Михаил С. Стојановски, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 64 — Скопје. (2833)

Лична карта рег. бр. 59737, серија бр. 0046514, издадена од СВР — Скопје на Џемаил С. Рамадан, ул. „118“ бр. 261 — Скопје. (2834)

СОДРЖИНА

139. Свикувам четвртата седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ 433
140. Свикувам Петта заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ 433